

20180410812

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16 и 172/16), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.121/13, 169/13, 95/15, 128/15, 157/16, 176/16, 195/16 и 135/17), по членот 81 се додаваат нов наслов и нов член 81-а кои гласат:

„Потврда за проверка на геодетски елаборат

Член 81-а

(1) Геодетските елаборати од членовите 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80 на овој правилник, треба да содржат и потврда за проверка на геодетски елаборат.

(2) Потврдата од ставот (1) на овој член ја издава Агенцијата на барање доставено преку електронскиот шалтер од страна на трговецот поединец овластен геодет, односно трговското друштво за геодетски работи, кон кое се приложува ДКП за новоутврдената состојба на недвижноста предмет на премерот, во соодветен формат заради проверка.

(3) По извршената проверка на ДКП од ставот (2) на овој член, се генерира потврдата од ставот (1) на овој член во форма на електронски запис и со истата се потврдува дека содржината на ДКП ги исполнува условите за тематска и тополошка конзистентност за негово внесување во е-кат како интегрирана база на графички и алфанумерички податоци.

(4) Геодетските елаборати кои содржат потврда за проверка на ДКП за новоутврдената состојба на недвижноста предмет на премерот, но заради промени кои во меѓувреме настанале во базата не можат да бидат внесени во е-кат како интегрирана база на графички и алфанумерички податоци, Агенцијата ги усогласува по службена должност.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-7340/1
28 февруари 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Ампев, с.р.